

Somali (Soomaaliga)

Rites hordhaca ah

Saxeex iskutallaabta

Magaca Aabbaha, iyo Wiilka, iyo
Ruuxa Quduuska ah.

Ahaydosh Radaasiiska

Salaan

Nimcada Rabbigeenna Ciise
Masiix, iyo jacaylka Ilaah, iyo
wadaagida Ruuxa Quduuska ah
Idinkuba dhammaantiin.

Iyo ruuxaaga.

Sharciga Xaqijinta

Walaalayaalow, walaaloyow,
aannu aqoonno dembiyadayada,
Oo sidaas daraaddeed nafteenna
u diyaariya inaan u dabaaldegno
waxyaalaha qarsoon ee
quduuska ah.

Waxaan qiraya Ilaaha Qaadirkha
ah iyo walaalahayga iyo
gabdhahaaga gabdhaha, Inay
aad u dembaabtay, Fikradayda
iyo erayadayda, Wixii aan
sameeyey iyo waxa aan ku
dhacay inaan sameeyo,
Ciladkeyga, Ciladkeyga, iyada oo
loo marayo ciladdayda ugu
daran; Sidaa darteed waxaan
codsanayaa Maryan oo
barakaysan markaan abid
bikradda, Malaa'igammada oo
dhami iyo quduusiintii, Iyo,
walaalahayga iyo walaalahay, Si
aan Rabbiga Ilaaheenna ah ii
tukado.

Macedonian (македонски јазик)

Воведни обреди

Знак на крстот

Во името на Отецот и на Синот и
на Светиот Дух.

Амин

Поздрав

Благодатта на нашиот Господ
Исус Христос, и loveубовта кон
Бога, и причест на Светиот Дух
Биди со сите вас.

И со вашиот дух.

Казнено дело

Браќа (браќа и сестри), да ги
признаеме нашите гревови, И
така се подгответиме да ги
славиме светите мистерии.

Јас признавам на Семоќниот Бог
И за тебе, моите браќа и сестри,
дека многу згрешив, Во моите
мисли и според моите зборови, во
она што го направив и во она што
не успеав да го направам, Преку
моја вина, Преку моја вина, Преку
мојата најтешка вина; Затоа ја
прашувам благословена Марија
постојано девственото, сите
ангели и светци, И вие, моите
браќа и сестри, Да се молиш за
мене на Господ нашиот Бог.

Somali (Soomaaliga)

Ilaaha Qaadirka ahu ha noo
naxariisto, naga cafi
dembiyadayada, oo noo keen
nolosha weligeed ah.

Ahaydosho Radaasiiska
Kyrie

Rabbiyow u naxariiso.

Rabbiyow u naxariiso.

Masiixow u naxariiso.

Masiixow u naxariiso.

Rabbiyow u naxariiso.

Rabbiyow u naxariiso.

Loysansho

Subxaanallaah. Dhulkana nabad
ha ahaato dadka niyadda
wanaagsan. Waanu ku
amaanaynaa waan ku
ducaynaynaa waan ku
jecelnahay waanu ku
ammaanaynaa Wuxaan kuugu
mahadcelineynaa sharaftaada
weyn, Rabbiyow, Rabbiga ah
boqorka jannada, Ilaahow
Aabbow. Rabbi Ciise Masiix, oo
ah Wiilka keliya oo dhashay,
Rabbiyow, Wanka Ilaah, Wiilka
Aabbaha, waxaad kaxaysataa
dunuubta. noo naxariiso; waxaad
kaxaysataa dunuubta. aqbal
ducadayada; Wuxaad ku
fadhiisatay midigta Aabbaha.
noo naxariiso. Waayo, adiga
keliya ayaa ah Kan Quduuska ah.
adiga keliya ayaa ah Rabbiga ah,
Adiga kaliya ayaa ah kan ugu
sarreeya. Ciise Masiix, oo leh

Macedonian (македонски јазик)

Нека семоќниот Бог нека се
смилава на нас, Простете ни ги
нашите гревови, И доведете нè
во вечен живот.

Амин

Кири

Господи помилуј.

Господи помилуј.

Христе, помилуј.

Христе, помилуј.

Господи помилуј.

Господи помилуј.

Глорија

Слава на Бога во висините, а на
земјата мир на луѓето со добра
волја. Ве фалиме, те
благословуваме, те обожаваме,
те величаме, Ви благодариме за
вашата голема слава, Господи
Боже, Цар небесен, О Боже,
семоќен Татко. Господ Исус
Христос, Еднороден Син,
Господи Боже, Јагне Божјо, Сине
на Отецот, ти ги земаш гревовите
на светот, помилуј нè; ти ги
земаш гревовите на светот,
прими ја нашата молитва; седиш
од десната страна на Отецот,
смилавј се на нас. Зашто само ти
си Светецот, само ти си Господ,
само ти си Севишен, Исус
Христос, со Светиот Дух, во слава
на Бога Отецот. Амин.

Somali (Soomaaliga)

Ruuxa Quduuska ah, ammaanta
Ilaaha Abbaha ah. Aamiin.

Ururin

Aan tukanno.

Aamiin.

Erayga

Akhrinta Koowaad

Erayga Rabbi.

Ilaah baa mahad leh.

Sabuurradii Xasaasiyadda

Akhrinta Labaad

Erayga Rabbi.

Ilaah baa mahad leh.

Yaqjin

Rabbi ha idinla jiro.

Iyo ruuxaada.

Akhriska Injiilka Quduuska ah
sida uu qabo N.

Subxaanallaah

Injiilka Rabbi.

Mahad waa adiga, Rabbi Ciise
Masiix.

Xirfad la iimaanka

Waxaan aaminsanahay hal Ilaah,
Aabbaha Qaadirkha ah, Sameeyay
samada iyo dhulka, wax kasta oo
muuqda iyo wax aan la arki
karinba. Waxaan rumaysnahay
hal Rabbi Ciise Masiix, Wiilka
Ilaah oo keliya oo dhashay, ka
dhashay Aabbaha ka hor da'
kasta. Ilaah ka yimid, Iftiinka
Iftiinka, Ilaaha runta ah oo ka
yimid Ilaaha runta ah, la dhalay,
lamana samayn, xidhiidh la leh

Macedonian (македонски јазик)

Собери

Да се молиме.

Амин.

Литургија на зборот

Прво читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Одговорски псалм

Второ читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Госпел

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

Читање од светото Евангелие
според Н.

Слава ти, Господи

Евангелието Господово.

Фала ти Господи Иисусе Христе.

Професија на вера

Јас верувам во еден Бог,
Семоќниот Отец, творец на
небото и земјата, на сите нешта
видливи и невидливи. Јас верувам
во еден Господ Иисус Христос,
Единородниот Син Божји, роден
од Отецот пред сите векови. Бог
од Бога, Светлина од светлина,
вистинскиот Бог од вистинскиот
Бог, роден, не создан, не
истосуштински со Отецот; преку
него се создаде сè. За нас луѓето

Somali (Soomaaliga)

Aabbaha; Wax walba isagaa laga sameeyey. Inaga oo niman ah iyo badbaadintayada ayuu samada uga soo degay. oo Ruuxa Quduuska ahu wuxuu ku dhashay jidhka Maryan oo bikrad ah. oo nin noqday. Aawadeenna waxaa iskutallaabta lagu qodbay hoosta Bontiyos Bilaatos. wuu dhintay waana la aasay oo haddana soo sara kacay maalintii saddexaad si waafaqsan Qorniinka. Wuxuu u baxay samada oo wuxuu ku fadhiyaa midigta Aabbaha. Oo haddana ammaan buu ku iman doonaa si loo xukumo kuwa nool iyo kuwa dhintayba Boqortooyadiisuna ma idlaan doonto. Waxaan rumaysnahay Ruuxa Quduuska ah, Rabbiga ah, Bixiyaha nolosha, kan ka soo farcama Aabbaha iyo Wiilka. kan Aabbaha iyo Wiilka la caabudo oo la ammaano. oo nebiyada ka dhex hadlay. Waxaan aaminsanahay mid ka mid ah, quduuska ah, Catholic iyo Kaniisadda Rasuul. Waxaan qiraya mid baabtiis ah dembidhaafka aawadiis oo waxaan rajaynayaa sarakicidda kuwii dhintay iyo nolosha aakhiro. Aamiin.
Si hoguke
Salaadda Universal
Rabbi ayaan ka baryaynaa.
Rabbiyow, baryadayada maqal.

Macedonian (македонски јазик)

и за нашето спасение слезе од небото, и преку Светиот Дух се воплоти од Дева Марија, и стана човек. Заради нас беше распнат под Понтиј Пилат, претрпе смрт и беше погребан, и воскресна на третиот ден во согласност со Светото писмо. Тој се вознесе на небото и седи од десната страна на Отецот. Тој повторно ќе дојде во слава да им суди на живите и мртвите и неговото царство нема да има крај. Верувам во Светиот Дух, Господ, Животодавецот, кој произлегува од Отецот и Синот, кој со Отецот и Синот се обожава и прославува, кој зборувал преку пророците. Верувам во една, света, соборна и апостолска црква. Исповедам едно Крштение за простување на гревовите и со нетрпение го очекувам воскресението на мртвите и животот на светот што доаѓа.
Амин.

Хомили

Универзална молитва

Му се молиме на Господа.

Somali (Soomaaliga)

Kufsiggy ee eucharist

Bixinta

Mahad waxaa leh Ilaah weligiis.

Ducada, walaalayaal. in allabarigeyga iyo kaagaba laga yaabaa in Ilaah aqbali karo, Abbaha Qaadirka ah.

Rabbigu allabariga gacantaada ha ka aqbalo ammaanta iyo ammaanta magaciisa. wanaageena iyo wanaagga dhammaan kaniisaddiisa quduuska ah.

Aamiin.

Salaadda Eucharistic

Rabbi ha idinla jiro.

Iyo ruuxaada.

Quluubtiina kor u qaada.

Waxaan kor ugu qaadnay Rabbiga.

Aan ku mahadnaqno Rabbiga Ilaahayaga ah.

Waa xaq iyo cadaalad.

Quduus, Quduus, Quduuska ah Rabbiga ah Ilaaha ciidammada. Cirka iyo dhulka waxaa ka buuxa ammaantaada. Hoosanna meesha ugu sarraysa. Waxaa barakaysan kan Rabbiga magiciisa ku imanaya. Hoosanna meesha ugu sarraysa.

Qarsoodiga iimaanka.

Macedonian (македонски јазик)

Господи, слушни ја нашата молитва.

Литургија на Евхаристијата

Понуда

Нека е благословен Бог засекогаш.

Молете се, браќа (браќа и сестри), дека мојата и твојата жртва може да биде прифатливо за Бога, семоќниот Отец.

Нека Господ ја прифати жртвата од вашите раце за пофалба и слава на неговото име, за наше добро и доброто на целата негова света Црква.

Амин.

Евхаристиска молитва

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

Подигнете ги вашите срца.

Ги креваме до Господа.

Да Му благодариме на Господа, нашиот Бог.

Правилно и праведно е.

Свет, Свет, Свет Господи Боже Саваот. Небото и земјата се полни со твојата слава. Осана во највисокото. Блажен е оној што доаѓа во името Господово. Осана во највисокото.

Тајната на верата.

Somali (Soomaaliga)

Rabbiyow, geeridaada waannu muujinnaa, oo qirta qiyaamahaaga ilaa aad soo noqoto. Ama: Markaan cunno rootigan oo aan cabno koobkan.
Rabbiyow, annagaa dhimashadaada caddaynaynaa, ilaa aad soo noqoto. Ama:
Badbaadiyaha adduunyoow, na badbaadi. Latallaabkaaga iyo sarakiciddaada waad na xoraysay.

Aamiin.

Cibaado wadaag

Amarka Badbaadiyaha oo ay ku dhismeen waxbarid rabaani ah, waxaynu ku dhiirannay inaan nidhaahno:

Aabbayahaga jannada ku jira, Magacaagu quduus ha ahaado; Boqortooyadaadu ha timaado. doonistaada la yeelo dhulka siduu jannada ugu jiro. Maanta na sii kibisteenaa maalinlaha ah. oo naga cafii xumaantayada. sidaan u cafino kuwa nagu xad-gudba; oo jirrabaadda ha noo kaxayn. Iaakiin sharka naga badbaadi.

Rabbiyow, waannu ku baryaynaa in naga samatabbixi shar kasta. nabab gelyo maalmahayaga. in naxariistaada la kaashanaysa. Waxaa laga yaabaa inaan mar walba dembi ka xorowno oo laga nabab galoo dhammaan dhibaatooyinka. anagoo sugayna

Macedonian (македонски јазик)

Ја објавуваме твојата смрт,
Господи, и исповедај го своето воскресение додека не дојдеш повторно. Или: Кога ќе го јадеме овој леб и ќе ја пиеме оваа чаша,
ја објавуваме твојата смрт,
Господи, додека не дојдеш повторно. Или: Спаси нè,
Спасителу на светот, зашто со Твојот Крст и Воскресение не ослободивте.

Амин.

Обред на причест

По заповед на Спасителот и формирани од божествено учење, се осмелуваме да кажеме:

Оче наш, Кој си на небесата, да се свети името твое; да дојде твоето царство, нека биде волјата твоја на земјата како што е на небото. Дај ни го овој ден нашиот секојдневен леб, и прости ни ги нашите гревови, како што им простуваме на оние што ни згрешуваат; и не воведувај нè во искушение, но избави нè од злото.

Избави нè, Господи, се молиме, од секое зло, милостиво дарувај мир во нашите денови, дека, со помош на твојата милост, можеби секогаш ќе бидеме ослободени од гревот и безбеден од секаква неволја, додека ја чекаме блажената надеж и доаѓањето на нашиот Спасител, Исус Христос.

Somali (Soomaaliga)

**rajada barakeysan iyo imaatinka
Badbaadiyeheenna Ciise Masiix.**

Boqortooyada, xoogga iyo
sharafta adigaa leh hadda iyo
weligiiba.

Rabbi Ciise Masiix, yaa ku yidhi
rasuulladiina: Nabad baan kaa
tagayaa, nabadaya waan ku
siinayaa, dembiyadayada ha
eegin. Iaakiin rumaysadka
kaniisaddaada, oo naxariis iyo
nabad gelyo iyo midnimoba sii si
waafaqsan doonistaada. Kuwa
nool oo xukuma weligiis iyo
weligiis.

Aamiin.

**Nabadda Rabbigu ha idinla jirto
had iyo goorba.**

Iyo ruuxaada.

**Aan is muujinno calaamada
nabada.**

Wanka Ilaahow, waxaad
qaadysaa dembiyada dunida.
noo naxariiso. Wanka Ilaahow,
waxaad qaadysaa dembiyada
dunida. noo naxariiso. Wanka
Ilaahow, waxaad qaadysaa
dembiyada dunida. nabad nagu
gaarsii.

**Bal eega Wanka Ilaah. Bal eega
kan dembiyada dunida qaada.
Waxaa barakaysan kuwa loogu
yeedhay cashada Wanka.**

Rabbiyow, anigu ma istaahilo
inaad saqafkayga hoostiisa soo
gashid laakiinse hadal uun dheh,
oo naftaydu way bogsan
doontaa.

Macedonian (македонски јазик)

За царството, моќта и славата се
твои сега и засекогаш.

Господи Исусе Христе, Кој им
рече на твоите апостоли: Мир ти
оставам, мој мир ти давам, не
гледај на нашите гревови, туку
врз верата на вашата Црква, и
милосрдно дај ѝ мир и единство
во согласност со вашата волја.
Кои живеат и царуваат во вечни
векови.

Амин.

Мирот Господов да биде со вас
секогаш.

И со твојот дух.

**Да си го понудиме знакот на
мирот.**

Јагне Божјо, ти ги земаш
гревовите на светот, смиствувај се
на нас. Јагне Божјо, ти ги земаш
гревовите на светот, смиствувај се
на нас. Јагне Божјо, ти ги земаш
гревовите на светот, дај ни мир.

**Еве го Јагнето Божјо, ете го оној
кој ги зема гревовите на светот.
Блажени се повиканите на
вечерата на Јагнето.**

Господи, не сум достоен дека
треба да влезеш под мојот
покрив, туку само кажи го зборот
и мојата душа ќе оздрави.

<u>Somali (Soomaaliga)</u>	<u>Macedonian (македонски јазик)</u>
Jidhka (Dhiigga) Masiixa.	Телото (Крвта) Христово.
Aamiin.	Амин.
Aan tukanno.	Да се молиме.
Aamiin.	Амин.
Gabagabada gabagabada	Заклучни обреди
Duco	Благослов
Rabbi ha idinla jiro.	Господ нека биде со вас.
Iyo ruuxaada.	И со твојот дух.
allaah haku barakeeyo Aabbaha, iyo Wiilka, iyo Ruuxa Quduuska ah.	Семоќниот Бог нека ве благослови, Отецот и Синот и Светиот Дух.
Aamiin.	Амин.
Xil ka qaadis	Отпуштање
Soo bax, Masraxaa wuu dhammaaday. Ama: Tag oo ku dhawaaq injiilka Rabbiga. Ama: Nabad ku tag, oo Rabbiga ku ammaana noloshaada. Ama: Nabad ku tag.	Одете напред, мисата е завршена. Или: Оди и објави го Евангелието Господово. Или: Оди во мир, славејќи Го Господа со својот живот. Или: Оди во мир.
Ilaah baa mahad leh.	Фала му на Бога.